


# МАКЕДОНСКИОТ ФУ

Според спортската верзија која деновиве кружи низ балканските земји, селекторот Драган Канатларовски, некој играч и челниците на ФФМ, наводно добиле наредби нашата репрезентација да го загуби натпреварот против репрезентацијата на Андора во Ла Вела. Од ФФМ, пак, тврдат дека измонтираниот случај "Андора" е затворен затоа што, тоа се медиумски приказни и за ФИФА овој натпревар е регуларен. ФФМ побара заштита од ФИФА и УЕФА, а шпанскиот весник веќе ги демантираше напишаните "лаги" и за случајот ќе се поведе судска постапка.



Пишува:  
Ружица ГОЧЕВСКА



**Н**ајновиот скандал кој ја потресува македонската фудбалска сцена е наводно продадениот натпревар Македонија-Андора, кој заврши 0-1, а се одржа на 13 октомври минатата година. Оваа сензационална вест ја објави каталонскиот спортски весник "Ел Мундо Deportivo", кој "големата победа на Андора" му ја припишува на наводниот таен договор меѓу поранешниот селектор на македонската фудбалска репрезентација, Драган Канатларовски, еден играч и неименувани челници на Фудбалската федерација на Македонија.


Според весникот, големата афера со наместените фудбалски натпревари, од што се тресеа Германија, Австрија, Грција и Хрватска, од клупско ниво се префрли и на репрезентативно. И каде на друго место, ако не во Македонија.

"Историската победа на Андора, прва во квалифика-

циите на едно големо натпреварување, била наместена. Во триумфот над Македонија од 1:0, не било сè чисто", се вели во текстот на каталонскиот весник, кој своите тврдења ги брани на невообичаените високи облози во португалските обложувалници, за победа на аутсајдерот. Ваквото наводно тврдење се совпаѓа со шпекулациите за обложувања на роднините на некои македонски репрезентативци во странски обложувалници, кои се наслушнаа уште следниот ден по натпреварот. Како што е познато, поразот кој Македонија го доживеа од Андора на 13 октомври минатата година, од страна на светскиот печат беше прогласен за сензација на денот на квалификациите за СП 2006. По срамно изгубениот натпревар во Андора, нашиот селектор понуди оставка, при што Управниот одбор на ФФМ не му ја прифати. Четири месеци подоцна, нашите репрезентативци ја потврдија својата немоќ пред "големата" аматерска фудбалска репрезентација на Андора. Тогаш селекторот поднесе неотповиклива оставка, постапка која требаше да се случи уште по првиот



# ДБАЛ НА КОЛЕНА?



нија-Холандија (2:2), резултат кој не е посензационален од нашиот пораз во Андора. Дали и Холандија не го намести мечот во Македонија? Нека бидат сигурни, оние кои ги пласираат овие шпекулации дека Фудбалската федерација на Македонија нема да штеди средства и време да ја истера вистината на виделна. За да се заштитат чесноста и моралот на комплетниот национален тим, раководството на ФФМ и на сите Македонци!"

По свадба тапани. Штетата е веќе направена. Пукна срамот. Македонскиот фубал

од памтивек го следат нечисти и мистериозни дејанија. Ниту Вардар не може да ги измие скандалите кои секоја година ни се случуваат. Добро е што се наоѓаме во првата стотка на светската ранг листа на ФИФА (на 93 место), бидејќи ниту со играта ниту со скандалите кои ги прикажуваме не заслужуваме подобро. Ако навистина некој е вмешан во овој срамен скандал - продажбата на националната гордост, ќе треба јасно и гласно да го обрало зложи својот небулозен потег кој нè враќа децении назад.

скандалозен натпревар против Андора.

Кој кого треба да тужи? Нејсе, овој случај кога тогаш ќе се расветли. Еден од ставовите на Федерацијата е: "Врвот на ФФМ ги осудува ваквите ингениозни информации. Немаме никакво официјално известување од ФИФА, УЕФА и од други надлежни институции, па оваа шпекулација единствено ја дознавме од спомнатиот весник. Врвот на Федерацијата присуствуваше на спомнатиот меч во Ла Вела и освен

спортска несреќа, не може да се издвои ништо друго за поразот од Андора". Македонската фудбалска федерација демантира дека имало лажирање на натпреварот со Андора. "Се злоупотребува аферата во Германија и сите сомнителни резултати се ставаа како опција за наместени, без да се размислува, за штетата која им се прави на клубовите и на раководствата на одредени фудбалски земји. И во овој случај зошто, на пример, не се коментира средбата Македо-

